

Образец - Полномошно со инструкции за гласање за правни лица

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП

Се ополномоштува _____, со ЕМБГ _____, во име на _____, да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП, закажано за 28.05.2015 година (четврток) во 12,00 часот, и со сите акции издадени од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп кои се во сопственост на _____ со седиште на ул. _____ во _____ со ЕМБС _____ на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

1. Избор на Претседавач _____
2. Избор на бројачи на гласови _____

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Извештајот на ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година,
- _____
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
3. Разгледување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година
- _____
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за 2014 година
- _____
5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2014 година
- _____
7. Предлог – Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2014 година (дивиденден календар)
- _____
8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Управниот одбор за 2014 година (со поединечно гласање за секој член)
- Кирил Самарџиоски _____
- Сашко Самарџиоски _____
- Панде Самарџиоска _____
- Виолета Маргиноска _____
- Благоја Спиркоски _____
- Дања Димовска Микаровска _____
- Здравко Јорданоски _____

9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2014 година (со поединечно гласање за секој член)
- Александар Чатлески _____
 - Методија Самарциоски _____
 - Александар Димитријески _____
10. Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2015 година.
- _____
11. Предлог – Одлука за конверзија на приоритетни во обични акции со право на глас
- _____
12. Предлог – Одлука за измена на Статутот на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
- _____

Датум

Акционер - Полномошнодавател
